

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (2) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 февруари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ **за отфрлање на приговор**

1. Приговорот на Зилал Шабани од Тетово УП2 09-14/23 од 18 јануари 2023 година против Решение за одбивање на барање на с за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1137 од 25 октомври 2022 година СЕ ОТФРЛА.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Зилал Шабани од Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-14/23 од 18 јануари 2023 година против Решение за одбивање на барање на с за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1137 од 25 октомври 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради непостоење на технички услови.

Се работи за втор пат поднесен приговор против истото Решение бр. 11-1137 од 25 октомври 2022 година, за кој е веќе донесено Решение за одбивање УП2 бр. 09-230/22 од 24 ноември 2022 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е ннедопуштен.

Имајќи го предвид горенаведеното при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр. 09–14/23
6 февруари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски